



Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 11/15 и 35/18) и Правилникот за систематизација на работните места во Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија бр. 01-4193/6 од 25.10.2019 година, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија објавува

## ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02/2021

за пополнување на едно (1) работно место со унапредување

1. Раководител на одделение за економски дејности, во Секторот за економска политика, во Одделението за економски дејности, со шифра УПР0101Б04000, со звање раководител на одделение..... (1) извршител.

Општи услови предвидени за работното место утврдени со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места на Секретаријатот за законодавство се:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

### Посебни услови :

- Факултет од областа на Правни науки, со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
- положен испит за административно управување;
- најмалку четири години работно искуство во структурата од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку

шест години работно искуство во структурата од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор

– други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.

**Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:**

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни;
- раководење и
- финансиско управување.

Работни Денови: понеделник до петок.

Почеток на работно време помеѓу 07:30 часот до 08:30 часот.

Завршеток на работно време помеѓу 15:30 часот до 16:30 часот.

Неделно работно време: 40 (четириесет) часа.

Паричен износ на нето плата: 29.693,00 денари

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во истата институција, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во Законот за административните службеници и во Актот за систематизација како и:

- да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,
- да е на работно место кое согласно актот за систематизација на непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас или да е во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
  - да поминал најмалку две години на тековното работно место и
  - да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Кандидатите за унапредување се пријавуваат на интерниот оглас со поднесена пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата и истата преку Архивата на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија ја доставуваат до Одделението за управување со човечки ресурси на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија, како и преку службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси [hr@sz.gov.mk](mailto:hr@sz.gov.mk).

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде

предмет на разгледување.

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на огласот.

Краен рок за поднесување на пријавата со доказите е 04.06.2021 година.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на секретарот на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија.

**Напомена:** Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

Со почит,  
**СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**  
Лила Пејчиновска Миладиновска



До

- Одделението за управување со човечки ресурси
- Архива
- Агенцијата за администрација

**ПРИЈАВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ**  
**Интерен оглас бр. 02/2021**

|  |  |
|--|--|
| Име и презиме  |  |
| Организациона единица  |  |
| Тековно работно место/ звање и шифра на работно место  |  |
| Работно искуство   |  |
| Стручни квалификации/ образование  |  |
| <b>Дали ги исполнува општите и посебните услови предвидени со Законот за административни службеници за работните места за кое е објавен Интерниот оглас и кои документи ги приложува како доказ:</b> |  |
| Работно искуство на тековното работно место  |  |
| Оцена при последно оценување   |  |
| Податоци за оценување во последните три години   |  |
| Дали е изречена дисциплинска мерка една година пред објавувањето на интерниот оглас  |  |
| Работно место за кое аплицирате/ назив и шифра   |  |
| Посетувани обуки во последниве 5 (пет) години и наведете докази  |  |
| Дополнителни доставени документи и докази  |  |

Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази се верни на оригиналот.

Кандидатот кој внел лажни податоци се дисквалификува од натамошната постапка.

Подносител,

-----

(име, презиме и потпис)